

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров Излегува по потреба www.opstinagpetrov.gov.mk	9 Октомври 2014 година Скопје Бр.11 Год.IX kontakt@opstinagpetrov.gov.mk
---	---

Издавач: Општина Ѓорче Петров
ул.Ѓорче Петров бр.73

Уредува: Одделение за нормативно-правни работи и
работа со Советот

тел. 02/2039-307 ; 02/2039-308
фах. 02/ 2033-309



Содржина:

1. Одлука за проширување на програмите за вршење на дејноста на ЈОУДГ „Росица“ - Ѓорче Петров-Скопје.....стр. 2

Октомври 2014 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална Самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5 /02) и член 24 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ѓорче Петров - Пречистен текст („Службен Гласник на Општина Ѓорче Петров“ бр.18/2013), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров донесе

РЕШЕНИЕ

За објавување на Одлука за проширување на програмите за вршење на дејноста на ЈОУДГ,РОСИЦА”, Општина Ѓорче Петров-Скопје

Се објавува Одлуката за проширување на програмите за вршење на дејноста на ЈОУДГ „РОСИЦА“, Ѓорче Петров – Скопје, што Советот на Општина Ѓорче Петров ја донесе на Дваесет и петтата Седница на Советот, одржана на ден 09.10.2014 година.

Број 08-4316/1
од 09.10.2014 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Сокол Митровски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), како и член 59 став (1), а во врска со член 100 ставови (1) и (2) од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр.23/13, 12/14, 44/14 и 144/14) и член 16 став 1 точка 37 од Статутот на Општина Ѓорче Петров-пречистен текст ("Службен гласник на Општина Ѓорче Петров" број 18/13), Советот на Општин Ѓорче Петров на 25-тата седницата одржана на ден 9.10.2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за проширување на програмите за вршење на дејноста на
ЈОУДГ,РОСИЦА"- општина Ѓорче Петров – Скопје

Член 1

Се прошируваат програмите за вршење на дејноста на ЈОУДГ „РОЦИЦА“- Ѓорче Петров - Скопје, во објктот кој се наоѓа на ул.Ѓуро Салај број 31 (во дворот на ООУ Димитар Поп Георгиев Беровски, Општина Ѓорче Петров).

Член 2

Општина Ѓорче Петров со Одлука на Советот број 07-3669/4 од 27.08.2014 година, објавена во (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров број), без надомест, го отстапи на користење, односно го даде на користење објектот што се наоѓа на ул.Ѓуро Салај број 31, Општина Ѓорче Петров (во дворот на ООУ Димитар Поп Георгиев Беровски), во кој ЈОУДГ „РОСИЦА“- Ѓорче Петров-Скопје, ќе врши згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Објектот е со површина од 202 м² и дворно место 1041 м², се наоѓа на КП бр.9295 КО Ѓорче Петров б.

Член 3

ЈОУДГ, РОСИЦА“ – Ѓорче Петров - Скопје, ќе ангажира соодветен стручен и друг кадар за потребното работно време за остварување на дејноста за објект од мал капацитет, согласно пропишаните стандарди и нормативи на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца ("Службен весник на Република Македонија " бр.28/14,40/14 и 136/14).

Член 4

Дејноста на ЈОУДГ „РОСИЦА“-Ѓорче Петров – Скопје, во објектот опишан во член 2 од ова Одлука е: згрижувње и воспитание на децата од предучилишна

возраст која се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето, и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот менталниот и социјалниот развој на дете до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование.

Дејноста ЈОУДГ „РОСИЦА“- Ѓорче Петров, во предметниот објект, ќе ја остварува согласно Програмата за рано учење и развој (“Службен весник на РМ бр.46/14) и ќе се организира дејност за згрижување на 50-тина деца, згрижени во две(2) групи со целодневен престој, на возраст од 3 до 6 години

Член 5

Дидактичките средства и опремата се обезбедени од Министерството за труд и социјална политика, согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста од Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/14,40/14 и 136/14).

Член 6

Планирано е вработување на стручни лица, согласно со Законот за заштита на деца („Службен весник на Република Македонија „ бр.23/13, 12/14, 44/14 и 144/14) и Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на детската градинка („Службен весник на Република Македонија „ бр. 28/14, 40/14 и 136/14) за градинка од мал капацитет.

Член 7

Средствата по основ на проширената програма за вршење на дејноста во објектот ќе се обезбедуваат преку ЈОУДГ „РОСИЦА“- Ѓорче Петров-Скопје, односно од Буџетот на Општината, Буџетот на Република Македонија преку блок дотации и од надоместокот на користење на услугата.

Член 8

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ѓорче Петров.

Број 07-4271/1
од 09.10.2014 година
Скопје

Совет на Општина Ѓорче Петров
Претседател,
Гоце Петрески с.р.